

Неделна Тема	Црешите во пролет
Содржина на денот	Цреши
Возраст	2-3 години
Воспитувач	Вера Јовановска
Дневни активности	
Здрави и безбедни навики	Разговор и потсетување за безбедносните мерки за зачувување на здравјето (физичко растојание, често миење на раце итн).
Активности	Со помош на слика или сликовница запознајте го детето со раното овошје во пролет. Ако сте во можност обезбедете свежи цреши од пазар. Именувајте ги, опишете го нивниот изглед и објаснете му на детето каде растат, како се берат и на крај дајте му да го почувствува нивниот вкус. Потоа поттикнете го активниот говор кај детето и охрабнете го да научи кратка стихотвораба за пролетта. Пред да почнете да ја учите стихотворбата направете неколку вежби за правилно дишење кој што ќе го поттикнат правилниот изговор кај детето (дувајте како да гасите свекички на торта за роденден, како да дувате балони, вдиши- издиши и др.). ЦРЕШИ Црешите наши веќе се зрели. има и црвени, има и бели. Ако е една во уста ја ставам. ако се две обетки си правам.